

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член 20 – г од Законот за вработените во јавениот сектор, член 37 – е од законот за јавни претпријатија, Одлуката за потреба од работници бр. 03-354/1 од 12.11.2018 година, Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување како и начинот на нивното бодување за даватели на услуги и помошно технички лица бр. 03-196/1 од 13.07.2018 година, донесен од страна на Управен одбор на претпријатието и член и член 35 од статутот на ЈП „Куманово-Гас“ Куманово, а согласно правилникот за организација и систематизација на работните места и Годишниот план за вработување за 2018 година на ЈП „Куманово – Гас“ Куманово бр. 04-107./1 од 23.03.2018, директорот на претпријатието објавува:

## О Г Л А С

### За вработување работници на неопределено време во ЈП „Куманово-Гас“ Куманово бр.02/2018

ЈП „Куманово-Гас“ Куманово има потреба од вработување на работници на неопределено време, и тоа на следното работно место:

#### I. Помошно технички лица

1. КДР 04 01 A01 055 Техничар за тековно и инвестиционо одржување, Одделение за технички работи и услуги – 2 (два) извршители

**Општи услови утврдени со Законот за јавни претпријатија, Законот за работни односи за помошно – техничките лица се:**

- Да е државјанин на Република Македонија,
- Активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работното место,
- со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професионална дејност.

**Посебни услови утврдени со Законот за јавни претпријатија за помошно – техничките лица за категоријата А се:**

- Стручни квалификации:
  - помошно-технички лица од прво ниво (А1), со најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование, КВ/ВКВ градежен техничар, електротехничар, машински техничар,
  - Со или без работно искуство во структурата.

**Посебни работни компетенции**

- Уверение за стручно оспособување за работење со машина за челно заварување и машина за електрофузионо заварување.

**Распоред на работно време:**

- Работни денови: понеделник – петок
  - Работни часови неделно 40
  - Работно време 07:00 до 15:00
- Паричен нето износ на плата: 18.329,00 денари.

Кандидатите доставуваат пријава која треба да ја содржи следната содржина:

1. Податоци за огласот-број на оглас-органот што го објавува јавниот оглас-реден број на работното место за кое се пријавува.
2. Лични податоци на кандидатот-име-презиме-припадност на заедница-датум на раѓање-пол-ЕМБГ-адреса на живеење(улица и број, место)-контакт адреса(улица и број, место)-контакт телефон(мобилен,фиксен)-емаил адреса.
3. Податоци за исполнување на општите услови и податоци за исполнување на посебните услови
4. Изјава за веродостојност на податоците
5. Потпис на кандидатот и датум на поднесување на пријавата

Образецот на пријавата за вработување се подига од архивата на ЈП „Куманово-Гас“ Куманово.

Кандидатите покрај пријавата да достават доказ за завршено образование како и документ со кои ги исполнуваат посебните работни компетенции погоре наведени.

**Напомена:** Ненавремено и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледаат.

Огласот е отворен 15 (петнаесет) дена сметано од денот на објавувањето.

Пријавата со потребната документација се доставува до Архивата на ЈП „Куманово-Гас“ ул. Братство единство број.20